

**RENOVA®***Innovation & Performance*

RENOFIX 50

ЛЕПАК ЗА СТИРОПОР И МАТЕРИАЛ ЗА ШПАХТЛУВАЊЕ

Придржувајте се до техничкото упатство

ПОДРАЧЈЕ НА ПРИМЕНА

Се употребува за лепење на стиропор, тервол плочки за изолација и лепак за лепење на мрежа. Се употребува и како како лепило за мермер, гранит и керамички плочки, за израмнување на термичкиот систем Ренотерм W 50 и како лепак за цементен малтер во мазните бетонски површини. Renofix 50 е материјал за шпахтлување за бетонски површини.

СОСТАВ

- Цемент
- Високо квалитетн варовник
- Адитиви кои ја подобруваат обработката

ОСОБИНИ

- Добра адхезија (контакт) со подлогата
- Одличен квалитет на обработката

ПРИПРЕМА НА ПОДЛОГАТА

Подлогата мора да биде чиста, цврста, сува, без прашина, носива, ослободена од седименти и загадувачи од сите видови. Упатствата за обработка одговараат за подлоги кои се изградени по одредени норми и затворени споеви. Отворените споеви и вдлабнатини на ѕидовите мора претходно да се затворат со соодветен материјал.

ПРИПРЕМА НА МАЛТЕРОТ

Содржината на една вреќа **Renofix 50** се меша со 7-7,5 литри чиста вода, со миксер во траење од 2 минути, односно до добивањето на хомогена смеса без грутки. 10 мин пред употребата се промешува повторно.

ОБРАБОТКА И УСЛОВИ НА ОБРАБОТКА



Кога се употребува како лепак, Renofix 50 со целосна површина или во појасна површина, со мистрија се поставува врз термичката плочка и се залепува на ѕидната површина. По завршното израмнување се поставува мрежата. Renofix 50 кога се употребува како лепак за плочки се повлекува со назабена глетарица.



ОБРАБОТКА И УСЛОВИ НА ОБРАБОТКА

Замешаниот материјал да се употреби во рок од 2 часа. Не смее да се употребува на температури пониски од 5°C. Не смее да се меша со други материјали.

ВАЖНО!

За детални безбедносни упатства, консултирајте ги посебните безбедносни листови. Пред употреба, задолжително прочитајте го безбедносниот лист.

ИСПОРАКА

Renofix 50 се испорачува во книжни вреќи од 25 кг заштитени од влага.

СКЛАДИРАЊЕ

Да се чува на суво место (ако е можно на дрвени палети). Рок на траење: најмалку 6 месеци според Регулатива 1907/2006 / ЕУ, прилог XVII на 20°C, 65% р.в.в.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Шифра на производот	1050
Вреќи на палета	42
Един. количина	25 kg / вреќа
Гранулација	0-0,8 mm
Потребна количина на вода	7-7,5 л./вреќа
Потрошувачка на материјал	ca. 1,5 kg/m ² /mm
Боја	Сива
Напомена	Вредностите на потрошувачката се апроксимативни и многу зависат од подлогата и техниката на вградувањето.
рН вредност	ca 13
Густина на материјалот ако е сув (EN 1015-10)	ca. 1.530 kg/m ³
Цврстина на притисок 28 дена (EN 1015-11)	ca. 10 N/mm ²
Цврстина на свиткување 28 дена (EN 1015-11)	ca. 4,5 N/mm ²
Реакција на пожар (EN13501-1)	A1
MG (EN 998-1)	GP, CS IV, W0

Сите претходни податоци за материјалот престануваат да важат по издавањето на горенаведената листа. Овие податоци произлегуваат од резултатите на нашите испитувања. Од овие податоци не може да произлезе правна обврска. Производите на РЕНОВА, како и сите сировини кои се вклучени во нив, се предмет на континуирани тестови за да се обезбеди постојано и исто ниво на квалитет. Нашите технички советници Ви стојат на располагање во врска со примената, обработката како и презентацијата на производот. Нашите тековни информации можете да ги најдете на www.renova.com.mk како "PDF" документ или да ги побарате во продавниците.

РЕНОВА МАКЕДОНИЈА
Цепчиште / Тетово
Тел: +389 44 487 300
Факс: +389 44 487 200
info@renova.com.mk

РЕНОВА АЛБАНИЈА
Воре / Тирана
Тел: +355 48 301 909
Факс: +355 48 301 908
tirana@renova.com.mk

РЕНОВА КОСОВО
Гуреза / Урошевац
Тел: +381 290 310 222
Факс: +381 290 310 444
ferizaj@renova.com.mk

